

Упатство за користење електронско банкарство преку  
веб апликацијата Е-УНИБанка на УНИ Банка АД Скопје

02.2026

## Содржина

|  |    |
|--|----|
| <b>1. РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВ КОРИСНИК</b> .....     | 4  |
| <b>2. НАЈАВА</b> .....                           | 5  |
| <b>3. ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА</b> .....               | 6  |
| <b>4. ПОЧЕТНА СТРАНА</b> .....                   | 7  |
| 4.1 ПОЧЕТНА СТРАНА – промена на клиент .....     | 7  |
| 4.2 ПОЧЕТНА СТРАНА – преглед .....               | 7  |
| 4.3 ПОЧЕТНА СТРАНА – приспособувања .....        | 8  |
| <b>5. ИНФОРМАЦИИ</b> .....                       | 9  |
| 5.1 ИНФОРМАЦИИ – Состојба по сите сметки.....    | 9  |
| 5.2 ИНФОРМАЦИИ – Извршени услуги за клиент ..... | 10 |
| 5.3 ИНФОРМАЦИИ – SWIFT плаќања .....             | 11 |
| <b>6. ПЛАЌАЊА</b> .....                          | 12 |
| 6.1. ПЛАЌАЊА – Ново плаќање .....                | 12 |
| 6.2 ПЛАЌАЊА – Плаќања од датотека .....          | 15 |
| 6.3 ПЛАЌАЊА – Нов траен налог .....              | 17 |
| 6.4 ПЛАЌАЊА – Плаќање со фолио број (ПП53) ..... | 18 |
| 6.5 ПЛАЌАЊА – Режики трошоци .....               | 19 |
| 6.6 ПЛАЌАЊА – Купување/Продажба на валута.....   | 20 |
| 6.7 ПЛАЌАЊА – Купување/Договарање на курс .....  | 21 |
| 6.8 ПЛАЌАЊА – Регистар на трајни налози .....    | 22 |
| 6.9 ПЛАЌАЊА – Внес на примачи.....               | 23 |

|  |    |
|--|----|
| 7. ИЗВЕШТАЈ .....                      | 24 |
| 8. СМЕТКИ.....                         | 25 |
| 9. ПАКЕТИ .....                        | 26 |
| 9.1 Отвори пакет .....                 | 26 |
| 9.2 За веќе <b>отворен</b> пакет ..... | 27 |
| 10. ДЕПОЗИТИ .....                     | 28 |
| 11. АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ.....          | 31 |
| 12. КАРТИЧКИ .....                     | 33 |
| 13. КРЕДИТИ.....                       | 37 |
| 14. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТПИС .....          | 39 |
| 15. ДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ .....          | 40 |
| 16. УСЛУГИ.....                        | 41 |
| 17. ДЕКЛАРАЦИИ.....                    | 42 |
| 18. ИНФОРМАЦИИ .....                   | 44 |
| 19. ХОРИЗОНТАЛНО МЕНИ.....             | 47 |

## 1. РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВ КОРИСНИК

| Регистрација на нов корисник   |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <small>Оваа регистрациона форма се пополнува, само ако немате корисничко име и лозинка за влез во Виртуалната експозитура (e-unibank) на УНИБанка АД Скопје. Ако веќе имате корисничко име и лозинка, за овозможување достап на ново физичко или правно лице мора да се обратите во Банката. Ако сте ги забравиле своето корисничко име и/или лозинка посетете ја најблиската Експозитура на Банката за да добиете нови.</small> |                                       |
| <small>* Сите полиња се задолжителни!</small>  |                                       |
| * ЕМБГ:  | <input type="text"/>                  |
| ЕМБГ или број на пасош:  | <input type="text"/> ?                |
| * Корисничко име:  | <input type="text"/> ?                |
| * Внесете лозинка:   | <input type="password"/> ?            |
|  | <small>Сигурност на лозинката</small> |
| * Повторете ја лозинката:  | <input type="password"/>              |
| <small>Неопходно е да ги запомните корисничкото име и лозинката, кои штотуку ги внесовте. Откако ќе ја потврдите регистрацијата во Банката, тие ќе Ви служат за влез во Виртуалната експозитура (e-bank).</small>  |                                       |
| <b>ПОТВРДЕТЕ ГО БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА</b>   |                                       |

За да се користи услугата интернет банкарство потребно е да се биде клиент на Банката и корисникот да биде регистриран.

Регистрацијата за интернет банкарство може да се направи на еден од следните начини:

- 1. On-line регистрација** – преку линкот <https://e-unibanka.mk/oauth2-server/registration?client id=E BANK>, при што клиентот самостојно ги одредува корисничкото име и лозинката за влез. Откако ќе направите on-line регистрација за активација на кориснички профил потребно е да посетите некоја од експозитурите на Банката, каде со потпишување на потребната документација се дефинираат услугите кои клиентот ќе ги користи и се врши активација на веќе креираниот профил. Може да се користи и за физички и за правни лица. При *on-line* регистрацијата клиентот не добива е-пошта со корисничко име и лозинка за најава од причина што истите самостојно ги креирал.
- 2. Регистрација во експозитурите на Банката** – регистрација на корисникот се врши во просториите на Банката. По потпишување на потребната документација и дефинирање на корисничките услуги се врши активација на корисникот и истиот добива е-пошта со корисничко име и лозинка за најава на апликацијата за интернет банкарство. Може да се користи и за физички и за правни лица.

Корисничкото име и лозинка може да се променат по барање на клиентот.

## 2. НАЈАВА

Виртуелна експозитура (Е-УНИ Банка)  
Ве молиме, скенирајте го QR кодот со  
MyUnibank апликацијата на Вашиот  
мобилен уред и внесете го добиениот  
ОТР код



Воведете го кодот за потврдување

ВЛЕЗ

Најавата се врши преку линкот:

[https://e-unibanka.mk/oauth2-server/login?client\\_id=E\\_BANK&theme=E\\_BANK](https://e-unibanka.mk/oauth2-server/login?client_id=E_BANK&theme=E_BANK)

при што се внесува корисничко име и лозинка, се избира опцијата *Влез*, се скенира QR-кодот со мобилната апликација My Unibank и добиениот код се внесува во полето за потврдување.

За најава на електронско банкарство преку веб апликацијата Е-УНИБанка и за најава на мобилната апликација My Unibank се користи исто корисничко име и лозинка.

### 3. ЗАБОРАВЕНА ЛОЗИНКА

Преку линкот кој се наоѓа на најавната страна за интернет банкарство може да се направи промена на заборавената лозинката. За да се креира барање за заборавена лозинка потребно е да се пополнат задолжителните полиња:

- **Корисничко име**-корисничко име кое се користи за најава во системот
- **Адреса на е-пошта**-електронска адреса која во моментот на поднесување на барањето е валидна и регистрирана во Банката, односно електронската адреса поднесена во Банката при процесот на регистрација за интернет банкарство.
- **Клиентски број**-број со кој клиентот е регистриран во Банката и служи како средство за идентификација. Истиот е наведен на Барањето за регистрација, но може да се добие и во експозитурите на Банката или Контакт центарот за техничка поддршка по извршена идентификација.

Виртуелна експозитура (Е-УНИ Банка)

\* Корисник \* Задолжителни полиња

\* Лозинка

Заборавена лозинка?

**ВЛЕЗ**

Сигуран влез со SSL сертификат од:

**SECTIGO** 03.06.2024

[Совети за безбедност](#)

[Најчесто поставувани прашања](#)

Барање за привремена лозинка

\* Задолжителни полиња.

\* Корисничко име:

\* E-mail:

\* Клиентски број:

**ИЗБРИШИ** **ПОТВРДИ**

## 4. ПОЧЕТНА СТРАНА

### 4.1 ПОЧЕТНА СТРАНА – промена на клиент

Кога корисникот има достап до повеќе клиенти, премиот од еден кон друг клиент се извршува преку менито *Клиент* означено со иконата



Системски датум 31/07/2017

Почетна страна

Корисник  
Даниела Спасојевиќ Комненова  
Клиент  
ИВИЦА КОМНЕНОВ

АГ-КОМЕРЦ Друштво за производство, тргови  
Даниела Спасојевиќ Комненова  
МАРИЈА КОМНЕНОВА

НОВО ПЛАЌАЊЕ

### 4.2 ПОЧЕТНА СТРАНА – преглед

Системски датум 30/10/2025

Корисник

Клиент

НОВО ПЛАЌАЊЕ

Почетна страна

Информации

Плаќања

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Расположливо салдо на сметки и депозити: 183.00 MKD

Вкупно расположливо салдо на платежни сметки: 183.00 MKD

Одобрен износ на дозволено пречекорување: 0.00 MKD

СМЕТКИ

| Сметка             | Валута:          | Расположливо салдо | Почетно салдо: | Тековно салдо: | Искористен износ од дозволено пречекорување | Акции |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|---|-------|
| 240017000<br>24001 | MKD MKD<br>MKD > | MKD                | 183.00         | 509.00         | 228.00                                      | 0.00  |

ДЕПОЗИТИ

Приспособувањата за овој модул може да ги промените од менито Приспособувања.

КАРТИЧКИ

Приспособувањата за овој модул може да ги промените од менито Приспособувања.

КУРСНА ЛИСТА

| Назив на валута   | Валута | Шифра на валута | Дата и час          | Паритет | Среден курс | Куповен курс | Продажен курс |
|-------------------|--------|-----------------|---------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| Еуро              | EUR    | 978             | 30/10/2025 10:03:43 | 1       | 61.5869     | 61.3500      | 61.8000       |
| Американски долар | USD    | 840             | 30/10/2025 10:03:43 | 1       | 52.9279     | 52.1000      | 54.6900       |
| Британска Фунта   | GBP    | 826             | 30/10/2025 10:03:43 | 1       | 69.9295     | 68.4000      | 72.2200       |

ЗА ПОТПИС

Приспособувањата за овој модул може да ги промените од менито Приспособувања.

По успешна најава на електронско банкарство се отвора екранот **Почетна страна**.

Тоа е првиот екран во апликацијата и на истиот се сублимирани поважните информации за електронско банкарство.

Важно е што екранот може да се подесува во согласност со потребите на клиентот.

Нуди брз достап до информациите за „Сметки“, „Депозити“, „Картички“, „Кредити“ и друго.

#### 4.3 ПОЧЕТНА СТРАНА – приспособувања

Подредувањето на екранот се врши преку менито *Приспособувања* односно подменито *Приспособувања на модули*, а дополнително се врши приспособување за секој модул поединечно. На пример, преку модулот Приспособувања за сметки може да се направи избор на сметки кои клиентот сака да ги гледа на почетниот екран.

МАКЕДОНСКИ | ПОМОШ | ПОРАКИ | ПРИСПОСОБУВАЊА | ИЗЛЕ

Системски датум 30/10/2025  
Корисник  
Клиент

**NOVO PLAGANJE**

Почетна страна  
Информации  
Плаќања  
Извештај  
Сметки  
Пакети  
Депозити  
Апликација за кредит  
Картички  
Кредити  
Документи за потпис  
Доставени документи  
Услуги  
Декларации

ИНФОРМАЦИИ  
Експозитури  
Банкомати  
Курсна листа

ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Приспособувања

### ПРОФИЛ

Лични податоци | Преглед и промена на Вашите лични податоци

### ПРИСПОСОБУВАЊА

Општи приспособувања | По сметки, картички и друго

Приспособувања за сметки | Промена на визуелизација и псевдоним

Приспособувања за депозити | Промена на визуелизација и псевдоним

Приспособувања за картички | Промена на визуелизација и псевдоним

Приспособувања на модули | Приспособувања на модули на почетна страница

### СИГУРНОСТ

Промена на лозинка | Последна промена: 11/02/2025

PINt промена | Не е променет

Политика за најава во системот | Сигурност при авторизација

### ПОВРЗАНОСТ

Мобилна апликација My UNI Bank | 1 регистрирани / 18 деактивирани

## 5. ИНФОРМАЦИИ

### 5.1 ИНФОРМАЦИИ – Состојба по сите сметки

#### Приказ на состојба на сите сметки поединечно

Системски датум 30/10/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Информации / Состојби по сите сметки (SSO)

Вкупно расположливо салдо: **9 980.00 MKD**      Вкупно тековно салдо: **455.00 MKD**

| Расположливо салдо | Почетно салдо | Тековно салдо | Дозволено пречекорување | Искористен износ од дозволено пречекорување | Блокиран износ | Авторизирано со картички |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|----------------|--------------------------|
| 244 183.00         | 245 509.00    | 244 228.00    | 0.00                    | 0.00  | 45.00          | 45.00                    |

| Расположливо салдо | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1 100 000.00       | 1 100 000.00  | 1 100 000.00  | 07/03/2025        | 07/03/2028         | 0.00           | 27 856.00         |

| Расположливо салдо | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 600 000.00         | 600 000.00    | 600 000.00    | 23/04/2025        | 23/04/2028         | 0.00           | 9 604.00          |

| Расположливо салдо | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 0.00               | 0.00          | 0.00          | 20/10/2022        | 20/10/2024         | 0.00           | 22.00             |

| Расположливо салдо | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 16 459.00          | 16 459.00     | 16 459.00     | 20/10/2022        | 20/10/2026         | 0.00           | 847.07            |

**ИНФОРМАЦИИ**

- Експозитури
- Банкомати
- Курсна листа

**ДОПОЛНИТЕЛНО**

- Помош
- Кон website-от

## 5.2 ИНФОРМАЦИИ – Извршени услуги за клиент

Преку избор на критериуми клиентот добива приказ за извршени услуги.

Системски датум 30/10/2025  
Корисник  
Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

**Информации**

Плаќања

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

Експозитури

Банкомати

Курсна листа

ДОПОЛНИТЕЛНО

Помош

Кон website-от

Почетна страна / Информации / Извршени услуги за клиент

Извештај по e-mail за кредитни картички на УНИ Банка (месечно) **ПРИКАЖИ >**

Од: 01/09/2025 До: 30/10/2025  По опаѓачки редослед  По растечки редослед

\*максимална должина на периодот - 90 дена

Вкупен број на извршени услуги за периодот: 2

| Датум на извршување (реализација) | Датум на услугата | E-mail | Детали                                   |
|-----------------------------------|-------------------|--------|--|
| 17/10/2025                        | 17/10/2025        |        | 520317XXXXXX тип: PDF Без компресија     |
| 17/09/2025                        | 17/09/2025        |        | 520317XXXXXX0855 тип: PDF Без компресија |

### 5.3 ИНФОРМАЦИИ – SWIFT плаќања

Преку избор на критериуми клиентот добива приказ за SWIFT плаќања.

Системски датум: 30/10/2025  
Корисник:  
Клиент: >

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис **1**
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации
- ИНФОРМАЦИИ
- ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Информации / SWIFT плаќања

Сите сметки  Приливи  Одливи

Од: 30/10/2025  До: 30/10/2025  **ПРИКАЖИ >**

Напредно пребарување

ISIN:  Договорна страна(BIC):  Референца:

\*максимална должина на периодот - 365 дена

## 6. ПЛАЌАЊА

### 6.1. ПЛАЌАЊА – Ново плаќање

Менито ново плаќање се користи за внес на кредитни трансфери во денари или девизи. Плаќањето се врши брзо и едноставно во неколку чекори. Најпрво се избира сметката од која ќе се врши плаќањето, потоа се избира примачот и се внесува износот на плаќањето и како последен чекор се пополнува полето со дополнителни информации.

- *Мои сметки*-се врши пренос помеѓу две сметки во сопственост на работодавачот.
- *Нов примач*- се врши пренос на средства на сметка на примач кој е различен од работодавачот, при што се внесува сметката и со притискање на копчето *tab* од тастатурата по автоматизам се пополнуваат податоците за истиот. Плаќањето може да биде во денари, интерно (кон сметки во Банката), ППЗ0 (меѓубанкарски - кон сметки во други банки во РСМ), ПП50 (меѓубанкарско плаќање кон буџетски институции) или во девизи (дознака во странство). Плаќањата се вршат согласно Терминскиот план на Банката.
- *Зачувани примачи* – список на зачувани примачи кои клиентот ги зачувува по потреба.
- *Историја*- список со примачи кон кои некогаш е извршено плаќање од сметката избрана во првиот чекор.

Системски датум 31/10/2025

Почетна страна / Плаќања / Ново плаќање

Корисник

Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

**Плаќања**

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Датум на трансакција: 31 / 10 / 2025

ШАБЛОНИ ИСТОРИЈА

1 НАЛОГОДАВАЧ  
240017000780398MKD MKD  
240017000 MKD  
Расположливи средства: 890.00 MKD

2 Примач

МОИ СМЕТКИ НОВ ПРИМАЧ ЗАЧУВАНИ ПРИМАЧИ ИСТОРИЈА

Пребарај по назив или број на сметка...

| Назив и број на сметка             | Валута | Расположливи средства | Акции      |
|------------------------------------|--------|-----------------------|------------|
| 240017000 MKD MKD<br>240017000 MKD | MKD    | 890.00                | ИЗБЕРЕТЕ > |

3 Износ

4 Дополнителни информации

ЗАЧУВАЈ ПРЕГЛЕД АВТОРИЗИРАЈ

## Кредитен трансфер во девизи се врши на следниот начин:

Откако ќе се избере сметката од која се врши плаќањето:

- ✓ се внесуваат податоци за назив и адреса на примачот
- ✓ преку копчето  се избира земјата на примачот
- ✓ се внесува сметката IBAN на примачот
- ✓ се внесува SWIFT/BIC на Банката на примач, при што автоматски се пополнуваат податоците за име и адреса на истата
- ✓ се зачувува примачот и се внесува износот за плаќање
- ✓ во делот Дополнителни информации се избира на чиј терет ќе бидат трошоците за извршување на плаќањето
- ✓ се избира датумот на валута
- ✓ се прикачува Датотеката со информации потребни да се изврши плаќањето, како на пример: број на фактура, договор, инструкции и сл.
- ✓ се пополнуваат податоците за НБРСМ со опис за сите трансакции кои се поврзани со плаќањето
- ✓ налогот се потпишува

1 НАЛОГОДАВАЧ  
240017360646033EUR EUR      Распоклонливи средства: 5.00 EUR

2 Примач

МОИ СМЕТКИ    НОВ ПРИМАЧ    ЗАЧУВАНИ ПРИМАЧИ    ИСТОРИЈА

Интерен     Меѓубанкарски (ППЗО)     Буџет (ППСО)     Плаќање во странство

Примач - назив и адреса

ORION WORLD DOO  
B E L G R A D  
R S  
SERBIA

Сметка (IBAN) на примачот  
R S 3 5 1 6 0 0 0 5 3 4 0 0 0 0 7 7 4 4 5 1

SWIFT/BIC на банката  
D B D B R S B G X X X

Банка на примач - име и адреса  
B A N C A I N T E S A A D , B E O G R A D  
M I L E N T I J A P O R O V I C A 7 B

КОН ИЗНОС ЗА ПЛАЌАЊЕ >      ЗАЧУВАЈ ПРИМАЧ

3 Износ

4 Дополнителни информации

ЗАЧУВАЈ    ПРЕГЛЕД    АВТОРИЗИРАЈ

1 НАЛОГОДАВАЧ  
240017360646033EUR EUR      Распоклонливи средства: 5.00 EUR

2 ПРИМАЧ  
ORION WORLD DOO      BIC / Банка: DBDBRSBGXXX / BANCA INTESA AD, BEOGRAD  
RS35160005340000774451

3 ИЗНОС  
5.00 EUR

4 Дополнителни информации

SWIFT/BIC на кореспондентната банка (опционално поле)

Коресподентна банка на банката на примачот (опционално поле):

Трошоци за извршување на плаќањето на терет на:  
 Налогодавачот (OUR)     Корисникот (BEN)     Поделени (SHA)

Датум на валута  
Утрешен (T+1)    Неопходни документи за девизни плаќања  
Важна информација

Датотека со информации за плаќањето (максимум 2MB):

Податоци за НБРСМ      ПОПОЛНИ

Извадени сме дека во експлуатирате на УНИ Банка АД Скопје и на веб сајтот www.unibank.mk, доставни се Општите услови за користење на услуги во електронските сервис на Банката, Општи услови за платена сметка и платени услуги и Тарифата на надоместоци на УНИ Банка АД Скопје. Со потпишување на овој документ потврдуваме дека сум запознаен со нив и истите ги прифаќам. Податоците и информациите кои се наведени погоре се точни и комплетни.

ЗАЧУВАЈ    ПРЕГЛЕД    АВТОРИЗИРАЈ

Прикачете датотека ✕

Датотека со информации за плаќањето:

📎 ПРИКАЧЕТЕ ДАТОТЕКА пример датотека.xlsx

ОТКАЖИ
ВЧИТУВАЊЕ НА ДАТОТЕКА

Приложете декларација

**Податоци за НБРМ**  
(опис на сите трансакции кои се поврзани со плаќањето)

|   |  |                 |               |
|---|--|-----------------|---------------|
|   | Шифра на основ:                                  | Бр. на документ |               |
| <b>1</b>  | 1 1 2 <span style="font-size: 0.8em;">[🗑]</span> |                 |               |
| Опис на трансакцијата   |  |                 |               |
| FAKTURA 1   |  |                 |               |
|   |  |                 | Износ:        |
|   |  |                 | 5 . 0 0       |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">+ ДОДАДЕТЕ НОВ РЕД</span>      |  |                 |               |
|   |  |                 | Вкупен износ: |
|   |  |                 | 5 . 0 0       |
| <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">ИЗБЕРИ</span> |  |                 |               |


Адреса: ул. Лаксич Горки бр.6, 1000 Скопје, Македонија  
Тел.: +389 2 3111 111 BIC / SWIFT: UNIMMK22

|  |   |
|--|---|
| <p><b>НАЛОГОДАВАЧ</b></p> <p><span style="font-size: 0.8em;">👤 Назив:</span> Марјан Несторовски</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">📄 IBAN:</span> 240017360646033EUR</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">💰 Валута:</span> EUR</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">🏠 BIC:</span> UNIMMK22</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">🏦 Банка:</span> UNIBANK</p>  | <p><b>ПРИМАЧ</b></p> <p><span style="font-size: 0.8em;">👤 Назив:</span> ORION WORLD DOO</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">📄 IBAN:</span> RS35160005340000774451</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">💰 Валута:</span> EUR</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">🏠 BIC:</span> DBDBRSBGXXX</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">🏦 Банка:</span> BANCA INTESA AD, BEOGRAD</p> |
| <p><b>ИЗНОС НА ТРАНСАКЦИЈА:</b> <span style="float: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">5.00 EUR</span></p> <p>Трошоци: <span style="float: right;">ПОДЕЛЕНИ(SHA)</span></p> <p>Датум на валута: <span style="float: right;">УТРЕШЕН (T+1)</span></p> <p>Начин на плаќање: <span style="float: right;">SWIFT</span></p> <p>Податоци за НБРМ</p> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">Известени сме дека во експлоатирате на УНИ Банка АД Скопје и на веб сајтот <a href="http://www.unibank.mk">www.unibank.mk</a> достапни се Општите услови за користење на услуги во електронските сервиси на Банката, Општи услови за платерна сметка и платечки услуги и Тарифата на надоместок на УНИ Банка АД Скопје. Со потпишување на овој документ потврдуваме дека сум запознаен со нив и нистите ги прифаќам. Податоците и информациите кои се наведени погоре се точни и веројатни.</p> |   |
| <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">✍</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">📄</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">📄 ЗАЧУВАЈ</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px; float: right;">АВТОРИЗИРАЈ</span>  |   |

## 6.2 ПЛАЌАЊА – Плаќања од датотека

**Плаќања од датотека** - Се користи како олеснување при масовни плаќања, при што дава можност за вчитување на налози кога од една сметка на налогодавач се врши пренос кон сметки на повеќе различни примачи. Плаќањата се вршат согласно Терминскиот план на Банката. Вака вчитаните налози се потпишуваат и реализираат поединечно, односно за истите не важи правилото „сите или ниту еден“.

Плаќање од датотека се врши на следниот начин:



The screenshot displays the web interface for 'Placements from file'. On the left is a navigation menu with 'Placements' (Плаќања) highlighted in red. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Home / Placements / Placements from file'. Below this is a section titled 'File with information for placement:' containing a file upload field with a blue 'Upload' button and a 'VIEW EXAMPLE OF FILE APPEARANCE' button. A text box below explains that users can create and upload files for automatic processing of payments in denars, and provides a link to a generator that helps create and export files for electronic banking at UNI Bank.

Со помош на генераторот кој може да се преземе преку опцијата „Види пример за изглед на датотека“ се врши креирање на налозите, а потоа преку копчето  се прикачува датотеката со информации за плаќањето.

Прикачете датотека ✕

Датотека со информации за плаќањето:

 ПРИКАЧЕТЕ ДАТОТЕКА пример датотека.xlsx

Истата се вчитува, по што се добива порака за успешно вчитана датотека.

Датотека со информации за плаќањето:

 ПРИМЕР ДАТОТЕКА.XLSX

Почитувани клиенти, од тука можете да креирате и вчитате датотеки за автоматско извршување на плаќања во денари. За Ваша удобност создаваме автоматски генератор кој ќе Ви помогне да креирате и експортирате датотеки, кои треба да ги вчитате за автоматска обработка преку системот за електронско банкарство на УНИ Банка. Во секој таб се наоѓаат дополнителни информации и корисни совети за пополнување на пољивата.

Датотеката е успешно вчитана! ✕

Може да го потпишете во [Документи за потпис](#).

### 6.3 ПЛАЌАЊА – Нов траен налог

**Плаќање со траен налог** - дава можност за внес на траен налог во кој се дефинираат податоци за примачот, износот и датумот за реализација при што системот генерира таков налог секој нареден месец, се до датумот поставен како краен рок за спроведување. Откако креираниот траен налог ќе биде потпишан истиот се јавува во *Регистарот на трајни налози*. Оваа услуга е достапна само за клиенти физички лица.

Системски датум 31/10/2025

Почетна страна / Плаќања / Нов траен налог

Корисник  
Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

**Плаќања**

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис 1

Доставени документи

Услуги

Декларации

информации

дополнително

ШАБЛОНИ ИСТОРИЈА Упатство за пополнување

Датум на трансакција:  
3 1 / 1 0 / 2 0 2 5

Траен налог

Датум на прва трансакција: Датум на последна трансакција:

Налогодавач:

Сметка на налогодавач: Валута:

Детали за трајниот налог

Фиксен износ  Цело салдо

Валута Износ:  
M K D

Интерен  Меѓубанкарски (ПП30)  Буџет (ПП50)  Плаќање во странство

Назив на примач:

Адреса на примач:

Број на сметка на примач: ВИС:

Банка на примачот:

## 6.4 ПЛАЌАЊА – Плаќање со фолио број (ПП53)

ПП53-се користи за процесирање на налози за плати, во согласност со издадениот документ од Управата за јавни приходи и Терминскиот план на Банката. Налозите се реализираат согласно правилото „сите или ниту еден“.

Системски датум 31/10/2025

Корисник  
Клиент

Почетна страна / Плаќања / Плаќање со фолио број (ПП53)

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

**Плаќања**

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

информации

дополнително

### НАЛОЗИ ЗА ПЛАТА - ПП53

Сметка (IBAN) на налогодавач:

Назив на налогодавач:

Фолио број: Број на налози:

Валута Износ:

Вкупен износ M K D

Датум на трансакција: 3 1 / 1 0 / 2 0 2 5

Начин на плаќање: KIBS

Известени сме дека во експлуатирате на УНИ Банка АД Скопје и на веб сајтот [www.unibank.mk](http://www.unibank.mk) достапни се Општите услови за користење на услуги во електронските сервиси на Банката, Општи услови за платежна сметка и платежни услуги и Тарифата на надоместоци на УНИБанка АД Скопје. Со потпишување на овој документ потврдувам дека сум запознаен со нив и истите ги прифаќам. Податоците и информациите кои се наведени погоре се точни и комплетни.

ЗАЧУВАЈ

АВТОРИЗИРАЈ

## 6.5 ПЛАЌАЊА – Режики трошоци

**Режики трошоци**- можност за плаќање на Режики трошоци преку претходно дефинирани примачи. Плаќањата се вршат согласно Терминскиот план на Банката. Оваа услуга е достапна само за клиенти физички лица

The screenshot displays the 'Placements' (Плаќања) section of the UNI Bank web interface. On the left is a navigation sidebar with a red box highlighting the 'Плаќања' menu item. The main content area shows a breadcrumb trail 'Почетна страна / Плаќања / Режики трошоци' and a section titled 'Изберете категорија и добавувач' (Select category and provider) with a button 'Видете ги сите добавувачи +' (View all providers +). Below this is a list of categories, each with a plus sign for selection:

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | Електродистрибуција            | + |
|  | Топлификација                  | + |
|  | Водовод и канализација         | + |
|  | Мобилни и телефонски оператори | + |
|  | Други                          | + |

## 6.6 ПЛАЌАЊА – Купување/Продажба на валута

**Купување/Продажба на валута**- се користи за размена на средства од една во друга валута. Корисниците правни лица од ова мени може да вршат продажба само на валута во МКД, додека корисниците физички лица може да вршат и продажба и купување на валута.

Системски датум 31/10/2025

Корисник

Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

**Плаќања**

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Плаќања / Купување/Продажба на валута

ШАБЛОНИ ИСТОРИЈА

**1** **Налогодавач**

Пребарај по назив или број на сметка...

| Назив и број на сметка | Валута | Расположливи средства | Акции      |
|------------------------|--------|-----------------------|------------|
| 24001700 - ЈМКД МКД    | МКД    | 183.00                | ИЗБЕРЕТЕ > |
| 240017000 -МКД         |        |                       |            |

**2** **Примач**

**3** **Износ и валута за купување/продажба**

ЗАЧУВАЈ ПРЕГЛЕД АВТОРИЗИРАЈ

## 6.7 ПЛАЌАЊА – Купување/Договарање на курс

Договарање на курс е можност да се побара поволен курс секој работен ден од 08:30 до 15:45 часот. Добиената референца за котиран курс може да се искористи 30 мин. за USD, CHF, GBP и 2 часа за EUR.

По 15:45 часот не може да се реализира трансакција со претходно добиен повластен курс за USD и EUR, иако е во рамки на термин (30 мин за USD и 2 часа за EUR).

По 14:00 часот не може да се реализира трансакција со претходно добиен повластен курс за CHF, иако е во рамки на термин 30 мин.

По 14:30 часот не може да се реализира трансакција со претходно добиен повластен курс за GBP, иако е во рамки на термин 30 мин.

Системски датум 31/10/2025  
Копирчајќ  
Клиент

Почетна страна / Плаќања / Договарање на курс

Од: 31/10/2025 До: 31/10/2025 Сите статуси ПРИКАЖИ > НОВО БАРАЊЕ

Дополнителни филтри

Купување Продажба Сите барања Референца

Не се пронајдени девизни трансакции

- Сите барања
- Сите барања
- Само продажба
- Само купување

НОВО ПЛАЌАЊЕ

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања**
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛНО

## 6.8 ПЛАЌАЊА – Регистар на трајни налози

Регистарот на трајни налози кој дава приказ на сите активни и затворени трајни налози и од каде се врши затворање на трајниот налог, со што се запира спроведувањето на истиот. Се користи како олеснување кај периодични плаќања, трошоците кои се подмируваат секој месец како на пример осигурување кое се плаќа на рати, алиментација, рата за кредит и сл.

Системски датум 31/10/2025

Корисник

Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

**Плаќања**

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Плаќања / Регистар на трајни налози

**ПРИКАЖИ**

Вкупен број на трансакции за периодот - 1

| Статус   | Назив на примач   | Сметка на примач | Износ    | Сметка на налогодавачот | Почетна дата | Крајна дата | Акции |
|----------|---|------------------|----------|-------------------------|--------------|-------------|-------|
| Затворен | ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ<br>ТРАНСПОРТТРГОВИЈА<br>МЕНАџМЕНТ И<br>КОНСАЛТИНГУСЛУГИ<br>ДООЕЛСКОПЈЕ | 20000.           | 1 000.00 | 240017000               | 11/04/2025   | 14/04/2025  | X i   |

## 6.9 ПЛАЌАЊА – Внес на примачи

Ова е можност да внесете примачи кои се запишуваат во листата на додадени примачи. При креирање на налози за плаќање имате можност да повикате податоци од веќе внесен примач, го забрзува и олеснува процесот на креирање налози.

Системски датум 31/10/2025

Почетна страна / Плаќања / Внес на примачи

Корисник  
Клиент

Интерен пренос   Сите сметки   ПРИКАЖИ >   ДОДАДЕТЕ КОРИСНИК >

Пребарување по назив или број на сметка

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања**
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

| <input type="checkbox"/> | Примач и сметка на примач  | Валута | BIC код  | Банка на примач                          | Акции   |
|--------------------------|--|--------|----------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 24001700. MKD  | MKD    | UIVMMK22 | Универзална Инвестициона банка АД Скопје |    |
| <input type="checkbox"/> | 2400. MKD  | MKD    | UIVMMK22 | Универзална Инвестициона банка АД Скопје |    |
| <input type="checkbox"/> | ОСИГУРУВАЊЕ<br>ДРУШТВО ЗА<br>ОСИГУРУВАЊЕ АД<br>СКОПЈЕ<br>24034000. MKD | MKD    | UIVMMK22 | Универзална Инвестициона банка АД Скопје |    |
| <input type="checkbox"/> | 240357. MKD  | MKD    | UIVMMK22 | Универзална Инвестициона банка АД Скопје |    |

ИЗБРИШЕТЕ ГИ СЕЛЕКТИРАНИТЕ

## 7. ИЗВЕШТАЈ

Преку таб Извештај корисникот има можност да ги изгенерира извештаите кои се достапни:

Системски датум 31/10/2025

Корисник

Клиент 

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај**
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис **1**
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Извештаи

### ИЗВОД ОД СМЕТКА

Достава на изводи за платежни сметки и слободни депозити на e-mail во вид на PDF, компресиран во ZIP формат и заштитен со лозинка. E-mail-от се доставува наредниот ден по изготвување на истиот.

[Кон извештаи >](#)

### МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Генерирање на извештај за кредитна картичка. Постои можност за генерирање во XML, PDF и Excel формат. Извештаите се изготвуваат на месечно ниво.

[Кон извештаи >](#)

### ИЗВЕШТАЈ ЗА НАДОМЕСТОЦИ

Извештај за надоместоци

[Кон извештаи >](#)

Почетна страна / Извештаи / Извод на сметка

240017000 MKD MKD

Од: 31/10/2025 До: 31/10/2025 [ПРИКАЖИ >](#)

\*Максимална должина на период - 1 година

Почетна страна / Извештаи / Извештај за надоместоци

240017000 MKD MKD

Од: 2023 До: 2023 [ПРИКАЖИ >](#)

Почетна страна / Извештаи / Месечен извештај за кредитна картичка

520317XXXXXX MKD

Од: 01/01/2025 До: 31/10/2025 [ПРИКАЖИ >](#)

\*Напомена Извештај за надоместоци е достапен само за физички лица

## 8. СМЕТКИ

Екранот „Сметки“ дава сметководствен, табеларен и графички приказ на информации поврзани со платежните сметки и истиот овозможува достап до:

- **Преглед**- менито прикажува информации за почетната и тековната состојба, дозволеното пречекорување и искористениот дел од дозволеното пречекорување и авторизираниот износ со картичка.
- **Состојба**- табеларен приказ на состојбите, со детали за дозволено пречекорување.
- **Извод**- следење на извод *on-line*, трансакции во тековниот ден и процесирани трансакции за даден период. Оттука може да се прави пренесување на податоците во txt, xml, xls, swift MT940 и pdf формат.
- **Промет**- графички приказ на дневната состојба, месечен и годишен промет.
- **Отворање**- дава можност за отворање на нова платежна сметка во MKD, EUR или USD, само за физички лица. Оваа услуга е достапна само за клиенти физички лица
- **Затворање**- дава можност за затворање на платежна сметка. Последната платежна сметка може да се затвори само во експозитура на Банката.

Системски датум: 03/11/2025

Почетна страна / Сметки / Извештаи

Корисник: Клиент

НОВО ПЛАЌАЊЕ

Почетна страна

Информации

Плаќања

Извештај

**Сметки**

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Преглед Состојба **Извод** Промет Отворање Затворање

240017000 MKD MKD 240017000 -MKD Сите изводи **извод**

Од: 03/11/2025 До: 03/11/2025 **ПРИКАЖИ >**

Дополнителни филтри  
\*Максимална должина на период - 1 година

## 9. ПАКЕТИ

### 9.1 Отвори пакет

Отворањето на Пакет се врши на следниот начин:

- Прво се избира пакетот, полињата за назив, надоместок, валута и почетна дата на пакет се пополнуваат автоматски (истите се дефинирани на ниво на пакет).
- Полето *Почетна дата* го означува датумот од кога треба да е активен пакетот. Се пополнува автоматски со датум на следен работен ден.
- Во полето *Сметка* преку пребарувачот корисникот избира сметка од која ќе се наплатува надоместокот за пакетот.
- Полињата за согласност се задолжителни и потребно е истите корисникот да ги потврди пред избор на копчето *Авторизирај*.

Системски датум 03/11/2025

Почетна страна /

Корисник  
Маја Станковска Костова  
Клиент  
Маја Станковска Костова

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

Плаќања

Извештај

Сметки

**Пакети**

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис 1

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Назив на пакет:

Цена на пакет:      Валута:

0 . 0 0 0

Почетна дата:

0 9 / 1 2 / 2 0 2 0

Сметка:

при избор за користење на пакет услугите, се согласувам Банката да наплати провизија согласно важечката Тарифа на Банката;

производител/услугите кои ги користам во Банката и за кои имам потпишано договори, во иднина при избор за користење на истите како пакет услуги, се согласувам Банката да наплати провизија согласно важечката Тарифа на Банката;

при избор за користење на пакет услугите, се согласувам и ги прифаќам функционалностите и условите на пакетот.

за производител/услугите кои ги користам во Банката, а се составен дел од Пакетот на услуги, се согласувам Банката да задолжи провизија согласно важечката Тарифа на Банката за тие продукти доколку Пакетот не е активен, односно не е наплатена провизијата за истиот.

ОТКАЖИ      АВТОРИЗИРАЈ

## 9.2 За веќе **отворен** пакет

Екранот кој се отвора дава информации за почетна дата на пакетот, сметката од која истиот се наплаќа, како и информации за:

- *статус на пакетот* - активен/неактивен пакет
- *датум на последно наплатен надоместок за пакет*
- *датум на следна наплата на надоместок за пакет*

Откажувањето на пакетот како функционалност е овозможена исклучиво преку Експозитурите на Банката.

Системски датум 19/12/2025

Корисник

Клиент 

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети**
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис 1
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Пакети

Статус на пакетот: Отворен активен

Датум на последна наплатена провизија за пакетот: 04/12/2025 00:12:00  
Датум на следна наплата на провизијата за пакетот: 04/01/2026 00:01:00

**Назив на пакет:**

У Н И Ф Л Е Х М И Н И П А К Е Т

**Цена на пакет:** 1 4 9 . 0 0      **Валута:** М К Д

**Почетна дата:** 0 4 / 0 3 / 2 0 2 5 

**Сметка:** 2 4 0 0 1 7 0 0 0  М К Д

ОТКАЖЕТЕ

## 10. ДЕПОЗИТИ

Екранот „Депозити“ дава сметководствен, табеларен и графички приказ на информации поврзани со депозитните сметки и истиот овозможува достап до:

- **Преглед**- менито прикажува информации за расположливо салдо, почетна и тековна состојба, датум на отворање и доспевање на депозитот, информација за блокираниот износ на депозитот и пресметаната камата на истиот.
- **Состојба**- табеларен приказ на моментално расположливиот износ на депозитот.
- **Извод**- следење на извод on-line, трансакции во тековниот ден и процесирани трансакции за даден период, односно полнење и полнење/празнење на депозит-Умна депозитна сметка. Оттука може да се прави пренесување на податоците во excel, pdf, xml.
- **Промет** - графички приказ на дневна состојба, месечен и годишен промет на депозитот.
- **Отворање** - дава можност за отворање на Депозит Фикс и Умна депозитна сметка.

|  |                                    |               |               |                        |                    |                |                   |  |          |  |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--|----------|--|
| Системски датум 03/11/2025<br>Корисник<br>Клиент | Почетна страна / Депозити / Вкупно |               |               |                        |                    |                |                   |  |          |  |
|  | Преглед                            |               | Состојба      |                        | Извод              |                | Промет            |  | Отворање |  |
|  | Расположливи средства              |               |               | Моментална состојба    |                    |                |                   |  |          |  |
|  | 700 000.00 MKD                     |               |               | 700 000.00 MKD         |                    |                |                   |  |          |  |
| 2400<br>2400                                     |                                    | MKD MKD       |               | Стандарден депозит 36м |                    |                |                   |  |          |  |
| Расположливо салдо                               |                                    | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање      | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |  |          |  |
| 100 000.00                                       |                                    | 100 000.00    | 100 000.00    | 07/03/2025             | 07/03/2028         | 0.00           | 28 326.00         |  |          |  |
| 2400<br>2400                                     |                                    | MKD MKD       |               | Стандарден депозит 36м |                    |                |                   |  |          |  |
| Расположливо салдо                               |                                    | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање      | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |  |          |  |
| 600 000.00                                       |                                    | 600 000.00    | 600 000.00    | 23/04/2025             | 23/04/2028         | 0.00           | 9 860.00          |  |          |  |
| 2400<br>2400                                     |                                    | MKD MKD       |               | Умна депозитна 24м     |                    |                |                   |  |          |  |
| Расположливо салдо                               |                                    | Почетно салдо | Тековно салдо | Датум на отворање      | Датум на доспевање | Блокиран износ | Пресметана камата |  |          |  |
| 0.00   |                                    | 0.00          | 0.00          | 20/10/2022             | 20/10/2024         | 0.00           | 22.00             |  |          |  |

Отворање на Депозит се врши со избор на:

- ✓ периодот на орочување на депозитот
- ✓ валутата во која се креира депозитот
- ✓ методот за пресметка на камата (начин на исплата на каматната стапка на депозитот месечно или по доспевање)
- ✓ преку копчето  се избира платежната сметка од која ќе се повлечат средства за креирање на депозитот
- ✓ износот на кој треба да гласи депозитот
- ✓ се обележува задолжителниот *checkbox*
- ✓ се креира договорот за депозит со избор на полето „Договор“

Системски датум: 03/11/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Депозити / Отворање

| Преглед | Состојба | Извод | Промет | Отворање |
|---------|----------|-------|--------|----------|
|---------|----------|-------|--------|----------|

Изберете продукт: Датум на поднесување: 03/11/2025

**Умна депозитна сметка**  
Растечка камата и можност за дополнување и повлекување на средства во секое време без раскинување на Вашиот депозит. **ИЗБЕРЕТЕ**

**Депозит со фиксна каматна стапка (Депозит Фикс)**  
Стандарден орочен депозит со максимален рок до 36 месеци, со можност за дополнителни вложувања **ИЗБЕРЕТЕ**

НОВО ПЛАЌАЊЕ

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити**
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛНО

### Умна депозитна сметка

Растечка камата и можност за дополнување и повлекување на средства во секое време без раскинување н...

Изберете период:  Изберете валута:  Метод за пресметка на камата:

Пренос од сметка:  Износ:

**Информации за сметката**

Валута:  Рок:

Согласен /а сум со Општите услови за работа преку Виртуелната експозитура на УНИ Банка АД Скопје (Е-УНИ Банка) Тарифата на надоместоци на УНИБанка АД Скопје, како и со процедурите на УНИ Банка за работа преку e-unibank, истите ги разбираам и се обврзувам да ги почитувам

Надодолнување на депозит како функционалност е дозволена и за Депозит фикс и за Умна депозитна сметка и истото се врши преку *Преглед на депозити* со избирање на синото копче *Полнење* , додека празнење на депозитот како функционалност е дозволена само за Умна депозитна сметка и истото се врши со избирање на црвеното копче *Празнење* . Оваа услуга е достапна само за физички лица.

## 11. АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ

Екранот **“Апликација за кредит”** дава можност за *on-line* аплицирање за еден или повеќе кредитни продукти (кредит, кредитна картичка, дозволено пречекорување) истовремено.

**Аплицирањето за кредит** се врши на следниот начин:

Во менито Апликација за кредит се избира подменито *Аплицирај*.

- ✓ се означува продукт-от/ите за кои се аплицира и се пополнува електронската апликација со бараните податоци, при што дел од податоците се пополнуваат автоматски
- ✓ се пополнува Изјавата за поврзани лица каде се наведуваат сите поврзани лица
- ✓ се потврдува Согласноста и
- ✓ се прикачува потребната документација.
- ✓ комплетно пополнетата апликација се потпишува преку полето „Авторизирај“.
- ✓ преку полето „Зачувај барање“ постои можност да се одложи потпишувањето, односно да се зачува барањето и дополнително да се потпише Апликацијата преку екранот „Документи за потпис“.

Системски датум 03/11/2023

Почетна страна / Апликација

Корисник

Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

Плаќања

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

**Апликација за кредит**

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

информации

дополнително

### АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТЕН ПРОДУКТ

ПАРАМЕТРИ НА БАРАЊЕТО

КРЕДИТ     ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ     КРЕДИТНА КАРТИЧКА

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

Име и презиме

ЕМБГ:    Број на лична карта    Државјанство:

МАКЕДОНИЈА

ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ

Адреса за живеење(од лична карта)    Град: Скопје

Контакт адресата се совпаѓа со адресата од лична карта

Адреса за контакт:    Град:

Контакт телефон:    Мобилен телефон:    E-mail адреса:

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО

Работен статус:

Вработен     Невработен     Студент     Пензионер     Друго

Име на организацијата:

Организација облик:

приватен сектор     јавен сектор     неопределено време     определено време

Стаж во фирмата:    Датум на договор    До датум

Доколку во процесот на анализа на кредитното барање се појави потреба од приложување дополнителна документација, побарана од Банката, постои можност за *on-line* прикачување на истата преку избор на подменито „Прикачи дополнителна документација“.

Во следниот екран се пополнува:

- ✓ референца—се избира барањето за кое се прикачува дополнителната документација
- ✓ прикачи документ-се прикачува дополнителната документација
- ✓ „Прикачете фајл“ се потврдува испраќањето на дополнителната документација

Системски датум 03/11/2025

Почетна страна / Прикачи дополнителна документација

Корисник  
Маја Станковска Костова  
Клиент  
Маја Станковска Костова

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит**
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис 1
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

### ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТИ

Референца:

Прикачи документ

\*Дозволен формат на документ pdf и jpg

**ПРИКАЧЕТЕ ФАЈЛ**

## 12. КАРТИЧКИ

Екранот „*Картички*“ дава табеларен и графички приказ на информации за дебитните и кредитните картички и овозможува достап до:

- **Преглед** - менито прикажува информации за расположливите средства на дебитната/кредитната картичка и износот на доспеан долг за кредитна картичка.
- **Месечен извештај** - преглед на месечен извештај за кредитна картичка за даден период.
- **Авторизации со картички** - информација за секоја поединечна трансакција поврзана со дадената картичка во дадениот период.

Системски датум 13/11/2025  
Корисник:  
Клиент:

Почетна страна / Картички / Регистар

Преглед | Месечен извештај | Авторизации

Пребарување по име или број на картичка...

Вкупен број на картички: 3

| Картичка                    | Расположливост* | Обврски со последен извештај | Достасан долг | Валута | Рок за плаќање | Вид               |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------------|
| MasterCard 520317XXXXXX MKD | 26 576.00       | 0                            | 0             | MKD    | 25/10/2025     | Кредитна картичка |
| MasterCard 535582XXXXXX MKD | 323.00          | N / A                        | N / A         | MKD    | N / A          | Дебитна картичка  |
| MasterCard 535582XXXXXX MKD | 301 323.00      | N / A                        | N / A         | MKD    | N / A          | Дебитна картичка  |

\*Расположливост- Расположлива состојба по последната авторизација со картичка.

ПЛАТЕТЕ >

Детали >

- **Можност за промена на дневни лимити** за работа со дебитни и кредитни картички при влез во деталите за конкретна картичка

Со избор на ПРОМЕНИ ЛИМИТИ се отвора екран за определување на дневни лимити за работа со картичка за АТМ (подигнување готовина на банкомат), ПОС (плаќање на производи и услуги во трговија, вклучувајќи и електронска трговија) и Вкупно (комбинација од лимит на АТМ и ПОС). Бараните дневни лимити се менуваат во соодветните полиња за АТМ, ПОС и Вкупно, се прифаќаат изјавите во долниот дел на екранот и се потврдуваат со избор на полето “АВТОРИЗИРАЈ”. По успешно авторизираното барање, лимитот на картичката е веднаш променет.

Бараните лимити се дефинираат на дневно ниво и автоматски се обновуваат секој календарски ден.

\*Промена на лимити не е дозволена за неактивни и блокирани картички.

Системски датум 13/11/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Картички / Преглед на картичка

Преглед | Месечен извештај | Авторизации

MasterCard 520317XXXXXX -- MKD

Расположливо салдо:  
26 576.00 MKD

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички**
- Кредити
- Документи за потпис
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛНО

**ПРЕСМЕТАНИ ЗАДОЛЖЕНИЈА**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Обврски со последен из... | 0.00 |
| Минимална уплата:         | 0.00 |

Рок за плаќање: 25/10/2025

**ПЛАЌАЊЕ >**

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА КАРТИЧКАТА**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Валута:             | MKD                          |
| Име на картичка:    |                              |
| Поврзано со сметка: | 240017000 MKD >              |
| Вид:                | Кредитна картичка            |
| Издадена на:        | 27/02/2025                   |
| Валидна до:         | 01/02/2030                   |
| Партија:            | 81487320                     |
| Статус на картичка: | Активен <b>БЛОКИРАЈ &gt;</b> |

**ДНЕВНИ ЛИМИТИ НА КАРТИЧКИ**

|            |        |
|------------|--------|
| АТМ лимит: | 3500   |
| ПОС лимит: | 20000  |
| Вкупно     | 100000 |

**ПРОМЕНИ ЛИМИТИ >**

< Назад

- **Можност за блокада или деблокада на изгубена/украдена/злоупотребена картичка** при влез во деталите за конкретната картичка

Промената на статусот на картичката можете да ја извршите откако ќе влезете во деталите на картичката, со избор на опцијата “БЛОКИРАЈ” или “ДЕБЛОКИРАЈ” доколку станува збор за картичка која веќе е блокирана.

На следниот екран се прикажани деталите за конкретната картичка, се прифаќаат изјавите во долниот дел на екранот и блокадата/деблокадата се потврдува со избор на полето “АВТОРИЗИРАЈ”.

По успешно авторизирано барање, статусот на картичката е веднаш променет.

Со избор на опција БЛОКИРАЈ/ДЕБЛОКИРАЈ се извршува бараната акција.

Системски датум 13/11/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Картички / Преглед на картичка

Преглед    Месечен извештај    Авторизации

 520317XXXXXX -- MKD

Расположливо салдо:  
26 576.00 MKD

**ПРЕСМЕТАНИ ЗАДОЛЖЕНИЈА**

|   |                           |      |
|---|---------------------------|------|
|  | Обврски со последен из... | 0.00 |
|   | Минимална уплата:         | 0.00 |

Рок за плаќање: 25/10/2025

**ПЛАЌАЊЕ >**

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА КАРТИЧКАТА**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Валута:             | MKD                          |
| Име на картичка:    | ...                          |
| Поврзано со сметка: | 240017000 MKD >              |
| Вид:                | Кредитна картичка            |
| Издадена на:        | 27/02/2025                   |
| Валидна до:         | 01/02/2030                   |
| Партија:            | 81487320                     |
| Статус на картичка: | Активен <b>БЛОКИРАЈ &gt;</b> |

**ДНЕВНИ ЛИМИТИ НА КАРТИЧКИ**

|            |        |
|------------|--------|
| АТМ лимит: | 3500   |
| ПОС лимит: | 20000  |
| Вкупно     | 100000 |

**ПРОМЕНИ ЛИМИТИ >**

< Назад

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички**
- Кредити
- Документи за потпис 1
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

информации  
дополнително

### 13. КРЕДИТИ

Екранот „Кредити“ дава информација за кредитите кои се користат преку УНИБанка. Информацијата е поединечен продукт. Се добива податок за главницата на кредитот, месечниот ануитет и датум на доспевање на истиот.

Системски датум 13/11/2025  
Корисник -  
Клиент >

Почетна страна / Кредити

Пребарувај по опис на кредит...

Вкупен број на кредити: 1

**009LD-335-000001**  
потрошувачки кредит

Остаток на главница: **576 913.00**

Следен ануитет: **16877**

Валута: MKD  
Датум на доспевање: 09/01/2029  
Датум на следен ануитет: 22/11/2025

Детали >

НОВО ПЛАЌАЊЕ

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити**

## Преглед Кредити - "Детали"

- Корисник
- Клиент >
- НОВО ПЛАЌАЊЕ**
- Почетна страна
- Информации >
- Плаќања >
- Извештај >
- Сметки
- Депозити
- Апликација за кредит >
- Картички
- Кредити**
- Документи за потпис 1
- Доставени документи
- Услуги >
- Декларации >
- ИНФОРМАЦИИ >



потрошувачки кредит

Остаток на главница:  
576 913.00 MKD

### ДОСТАСАНИ КАМАТА И ГЛАВНИЦА

Следен анутет: 16 877.00

Неплатен износ: 0.00

Датум на следен ан...22/11/2025



< НАЗАД

### ИНФОРМАЦИИ ЗА КРЕДИТ

Валута: MKD

Должник: [REDACTED]

Сметка: 24001 MKD >

Вид: потрошувачки кредит

Договор: 004LRAD210530001

# Референтен број: 009LD-335-000001

Датум на доспевање: 09/01/2029

## 14. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТПИС

Прикачената документација за потпис (Договор, Аморт. план, Документација за ризико полиса...) е достапна преку екранот „Документи за потпис“. Со избор на конкретен документ за потпис може да се види прикачената документација и истата да се потпише со избор на „Авторизирај“ или да се откаже.

Потпишувањето може да биде поединечно, документ по документ или групно со селектирање на сите документи одеднаш.

Потпишувањето на документацијата е овозможена само во рамки на зададениот временски рок кој што е претходно договорен.

По истек на зададеното време за потпис, документите може да се видат во делот Доставени документи со статус на „Истечени документи“.

Системски датум 13/11/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Документи за авторизација

Сите сметки ПРИКАЖИ

Документи кои чекаат за потпис: 1

| <input type="checkbox"/> Вид на плаќање                 | Налогодавач | Примач | Износ и валута |       |
|---|-------------|--------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Апликација за кредитен продукт |             |        |                | + ✎ ✕ |
| <input type="checkbox"/> Апликација за кредитен продукт |             |        |                |       |

АВТОРИЗИРАЈ ОТКАЖИ

Документи за потпис 1

Доставени документи  
Услуги  
Декларации

ИНФОРМАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛНО


## 15. ДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преглед на потпишаните документи се врши преку екранот „Доставени документи“.

Екранот „Доставени документи“ дава податоци за сите документи и нивниот статус. По извршување на секоја акција, се препорачува задолжително да се посети ова мени.

### Статуси на платни трансакции и документи:

- *За потпис*-означува дека документот не е потпишан, односно не е потпишан од сите потписници доколку станува збор за групно потпишување.
- *Потпишан*-документот е потпишан од сите потписници и не е потребно да се прават дополнителни акции. Документот е со овој статус се додека истиот не се смени во конечен.
- *Одобрен*-документот е реализиран и добил своја референца. Овој статус е конечен.
- *Откажан*-документот е откажан. Статусот е конечен.
- *Грешен*-документот е одбиен од страна на Банката. Најчесто во самиот статус стои причината за одбивање на истиот. Статусот е конечен.
- *Идна дата*-документ со идна валута.
- *Истечен*-документот не е потпишан во рамки на зададениот рок.
- *Очекува обработка*-документот е создаден во време на вечерни процедури на Банката и очекува понатамошна обработка.
- *Избришан*-документот е избришан пред да биде потпишан.



## 16. УСЛУГИ

Ова мени преставува регистрирање за брз достап за добивање изводи, извештаи за кредитна картичка по е-пошта, авторизации со картички и користење на услуга УНИСМС. Може да се избере е-поштата на која да се доставуваат истите, форматот на фајл на податоците и сл.

- *Месечен извештај за кредитна картичка по e-mail*-се добива еднаш месечно, наредниот ден по неговото изготвување.
- *Извод за авторизации со картички* се добива еднаш дневно за авторизации со картички направени претходен ден.
- *Останати известувања по e-mail* се добиваат за секои приливи, одливи, приливи и одливи како и девизни приливи на сметката.
- *Барање за користење на услуга УНИСМС*-се врши регистрација, промена или откажување на услугата УНИСМС. Со оваа услуга се добиваат информации за сите авторизации извршени со сите картички издадени од УНИБанка кои клиентот е овластен да ги користи и тоа на мобилниот телефонски број кој клиентот го назначил во самото барањето. Може да пријави мобилен телефонски број кој е издаден само од овластените мобилни оператори на територија на Република Северна Македонија, во зададениот формат во барањето. СМС известувањето се генерира откако е извршена *on-line* авторизација во Банката за успешно или неуспешно подигање на готовина на банкомат или ПОС терминал, плаќање на ПОС терминал, интернет и др.

Информацијата за статусот на услугата, односно дали клиентот е регистриран за добивање СМС известувања како и телефонскиот број се достапни во делот „*Останати известувања по e-mail*“.

Системски датум 13/11/2025

Почетна страна / Услуги

Корисник  
Клиент

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Панети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис
- Доставени документи
- Услуги**
- Декларации
- информации
- ДОПОЛНИТЕЛНО

**МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КР. КАРТИЧКА ПО Е-MAIL**  
Достава на месечен извештај за кредитна картичка на e-mail во вид на PDF, компресиран во ZIP датотека и заштитена со лозинка. E-mail-от се доставува нареден ден по изготвување на извештајот.  
[Кон услугата >](#)

**АВТОРИЗАЦИИ СО КАРТИЧКИ ПО Е-MAIL**  
Достава на извештај за авторизации со картичка, на e-mail во вид на PDF датотека, компресирана и заштитена со лозинка. E-mail-от се доставува еднаш дневно.  
[Кон услугата >](#)

**ОСТАНАТИ ИЗВЕСТУВАЊА ПО Е-MAIL**  
Испраќање на e-mail известувања за сите приливи, одливи, приливи и одливи и девизни приливи  
[Кон услугата >](#)

**БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГА УНИСМС**  
Информации за авторизации со картички преку СМС известувања  
[Кон услугата >](#)

## 17. ДЕКЛАРАЦИИ

Екранот „Декларации“ дава известување за пристигнат девизен прилив, овозможува пополнување на распоред и достава на истиот до Банката.

Системски датум 13/11/2025  
Кооисник  
Клиент >

**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

- Почетна страна
- Информации >
- Плаќања >
- Извештај >
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит >
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис **1**
- Доставени документи
- Услуги >
- Декларации >**

ИНФОРМАЦИИ ▾  
ДОПОЛНИТЕЛНО ▾

Почетна страна / Декларации

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ

Известување за девизен прилив

[Пополнете ја изјавата >](#)

Системски датум 13/11/2025

Корисник

Клиент

Почетна страна / Декларации / Известување за девизен прилив

 **НОВО ПЛАЌАЊЕ**

 Почетна страна

 Информации

 Плаќања

 Извештај

 Сметки

 Пакети

 Депозити

 Апликација за кредит

 Картички

 Кредити

 Документи за потпис **1**

 Доставени документи

 Услуги

 **Декларации**

ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНО

Назив на фирма/физичко лице

Дата на поднесување

13 / 11 / 2025

### ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИСТИГНАТ ПРИЛИВ

РЕФ.БР

Ве известуваме дека добиваме прилив од

Износ:

Валута

во Ваша корист, по налог на

по основ

намален за странски трошоци

Приливот е одобрен на:

книговодствено konto

IBAN:

Согласно законската регулатива, Ве молиме во рок од 5 работни дена од приемот на ова известување да го пополните образецот 743 во делот II (или табелата дадена подолу, доколку ни имате доставено претходно овластување) во којшто ќе го наведете основот за приливот и истиот да го вратите во Банката.

Доколку во предвидениот рок не ни ги доставите сите потребни податоци и соодветна документација за основот на приливот, истиот ќе го пренесеме на соодветна подсметка се до Ваше следно известување.

Проvizинјата за приливот согласно Тарифата на Банката ќе биде наплатена од Вашата денарска односно деанзна сметка.

Со почит,  
УНИ Банка АД Скопје

Шифра на основ:

1

Бр. на документ:

Опис на трансакцијата:

Износ во валута:

 ДОДАДЕТЕ НОВ РЕД

Вкупен износ:

 ЗАЧУВАЈ

 АВТОРИЗИРАЈ

## 18. ИНФОРМАЦИИ



Преглед на податоци за Експозитури на Банката, локации на банкомати и курсна листа

Системски датум 13/11/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Експозитури Банкомати

Ве молиме изберете в.т. Македонија  
Пребарување по назив или поштенски код...

Македонија ( 26 Експозитура)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Стандардно работно време Отворена</p>  <p><b>Берово</b><br/>23 Август бр.13</p> <p>Понеделник - Петок 08:00 - 15:00 ч.</p> <p>Телефон: 033/472 801<br/>Факс: 033/472 801</p> <p>Навигација Детали &gt;</p> | <p>Стандардно работно време Отворена</p>  <p><b>Битола</b><br/>ул."Ленинова" број на зграда 1, влез 3 кат ПР 6...</p> <p>Понеделник - Петок 08:00 - 15:00 ч.</p> <p>Телефон: 047/234 440<br/>Факс: 047/226 320</p> <p>Навигација Детали &gt;</p> | <p>Стандардно работно време Отворена</p>  <p><b>Велес</b><br/>ул. Страшо Пинџур бр. 3</p> <p>Понеделник - Петок 08:00 - 15:00 ч.</p> <p>Телефон: 043/232 611<br/>Факс: 043/232 611</p> <p>Навигација Детали &gt;</p> |
| <p>Стандардно работно време Отворена</p>  <p><b>Гевгелија</b><br/>ул. Димитар Влахов бр. 1</p> <p>Понеделник - Петок 08:00 - 15:00 ч.</p> <p>Телефон: 034/218 677</p>  | <p>Стандардно работно време Отворена</p>  <p><b>Гостивар</b><br/>ул. Гоце Делчев бр.14</p> <p>Понеделник - Петок 08:00 - 15:00 ч.</p> <p>Телефон: 042/211 901</p>   | <p>Стандардно работно време Отворена</p>  <p><b>Делчево</b><br/>ул. М.М. Брицо бр.11</p> <p>Понеделник - Петок 08:00 - 15:00 ч.</p> <p>Телефон: 033/413 470</p>   |

## Преглед на локации на банкомати

Системски датум 13/11/2025  
Корисник  
Клиент

Почетна страна / Банкомати

Македонија

Пребарување по име или адреса...

**МАКЕДОНИЈА ( 52 Банкомати )**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>УНИ Берово - CASH IN</b><br>ул. 23 Август бр. 13<br>Навигација       | <b>Ле Гранд Казино</b><br>ул. Широк Сокак бр. 62<br>Навигација                     | <b>УНИ Битола - CASH IN</b><br>ул. Ленинова бр. 1/3-3<br>Навигација              |
| <b>Стоковна куќа Марди</b><br>ул. Иван Милутиновиќ бр. 52<br>Навигација | <b>УНИ Велес - CASH IN</b><br>ул. Страшо Пинџур бр. 3<br>Навигација                | <b>УНИ Гевгелија - CASH IN</b><br>ул. Димитар Влахов бр. 1<br>Навигација         |
| <b>УНИ Гостивар - CASH IN</b><br>ул. Гоце Делчев бр. 14<br>Навигација   | <b>Тобако</b><br>ул. Б. Гиноски бр. 65<br>Навигација                               | <b>Фризерски салон</b><br>ул. Братство единство бр. 82<br>Навигација             |
| <b>Аптека 8 МАРТ - CASH IN</b><br>ул. М.М. Бриџо бб<br>Навигација       | <b>УНИ Кавадарци - CASH IN</b><br>ул. Илинденска бб<br>Навигација                  | <b>Дом на култура И. Мазов - Климе</b><br>ул. 7-ми Септември бр. 1<br>Навигација |
| <b>Цвеќара „Сашо“</b><br>Бул. Ослободување бр. 43<br>Навигација         | <b>УНИ Кичево - CASH IN</b><br>Бул. Ослободување бр. 2<br>Навигација               | <b>УНИ Кочани - CASH IN</b><br>ул. Кеј на Револуција бр. 5<br>Навигација         |
| <b>Бутик "Фиори"</b><br>ул. 29-ти Ноември бр. 19<br>Навигација          | <b>УНИ Крива Паланка - CASH IN</b><br>ул. Јоаким Осоговски бр. 228 Б<br>Навигација | <b>Деловен простор - CASH IN</b><br>ул. Илинденска бр. 14<br>Навигација          |

НОВО ПЛАЌАЊЕ

- Почетна страна
- Информации
- Плаќања
- Извештај
- Сметки
- Пакети
- Депозити
- Апликација за кредит
- Картички
- Кредити
- Документи за потпис
- Доставени документи
- Услуги
- Декларации

ИНФОРМАЦИИ

- Експозитури
- Банкомати**
- Курсна листа

ДОПОЛНИТЕЛНО

## Преглед на курсна листа

Системски датум 13/11/2025

Корисник

Клиент



**НОВО ПЛАЌАЊЕ**

Почетна страна

Информации

Плаќања

Извештај

Сметки

Пакети

Депозити

Апликација за кредит

Картички

Кредити

Документи за потпис

Доставени документи

Услуги

Декларации

ИНФОРМАЦИИ

Експозитури

Банкомати

**Курсна листа**

ДОПОЛНИТЕЛНО

Почетна страна / Курсна листа

Сите валути

13/11/2025



Прикажи

Курсна листа за Сите валути

| Назив на валута   | Валута | Шифра на валута | Дата и час          | Паритет | Среден курс | Куповен курс | Продажен курс |
|-------------------|--------|-----------------|---------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| Евро              | EUR    | 978             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 61.5210     | 61.3500      | 61.8000       |
| Американски долар | USD    | 840             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 53.1453     | 52.2500      | 54.8400       |
| Британска Фунта   | GBP    | 826             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 69.7280     | 68.1000      | 71.9200       |
| Швајцарски франк  | CHF    | 756             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 66.5092     | 64.7900      | 68.7900       |
| Шведска Круна     | SEK    | 752             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 5.6237      | 5.5300       | 5.7200        |
| Норвешка Круна    | NOK    | 578             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 5.2810      | 5.0500       | 5.3900        |
| Јапонски Јеп      | JPY    | 392             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 0.3433      | 0.3200       | 0.3700        |
| Данска Круна      | DKK    | 208             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 8.2389      | 8.1000       | 8.4000        |
| Канадски долар    | CAD    | 124             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 37.9385     | 36.5900      | 38.9700       |
| Австралиски долар | AUD    | 036             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 34.7655     | 33.5300      | 35.8900       |
| Бугарски лев      | BGN    | 975             | 13/11/2025 08:28:05 | 1       | 31.4557     | 31.3700      | 31.6000       |

## 19. ХОРИЗОНТАЛНО МЕНИ

МАКЕДОНСКИ

ПОМОШ


ПОРАКИ

ПРИСПОСОБУВАЊА



ИЗЛЕЗ

- **Јазик** - се врши промена на јазик, при што достапни се македонски и англиски.
- **Помош**- менито овозможува кратко објаснување на поимите и полињата на избраниот екран. Менито е автоматско и работи со последователни пораки.
- **Пораки**- од тука може да се прати порака до тимот на УНИБанка за прашања поврзани со функционалноста и останати нејаснотии со *on-line* работењето.
- **Приспособувања**- овозможува промена и приспособувања за:



- **Лични податоци** - оттука може да се направи промена на корисничко име
- **Општи приспособувања** - можност да постави преглед во кој нема да се прикажат затворени сметки, деактивирани картички и уредување на таблиците со извршени информации.
- **Приспособувања за сметки** - можност за именување на сметките, визуелизација и избор на приказ на истите.
- **Приспособувања за депозити** - можност за именување на депозитите, визуелизација и избор на приказ на истите.
- **Приспособувања за картички** - можност за именување на картичките, визуелизација и избор на приказ на истите.
- **Приспособувања на модули** - можност за преуредување на визуелизацијата на модулите: сметки, депозити, картички, курсна листа и документи за потпис.
- **Промена на лозинка** - можност да се промени лозинката за најава во системот.
- **Мобилна апликација My Unibank** - преглед на детали поврзани со мобилниот уред.
- **Промена на ПИН** - можност за промена на ПИН-от на мобилната апликација.
- **Политика за најава во системот** – можност за избор на начин на најава во системот со скенирање на QR кодот од мобилната апликација или со лозинка.